



ООУ „Страшо Пинџур“ – Неготино

Упатства за работа со Националната платформа за далечинско учење


Повеќе на: www.spingur.mk

Како да се најавам на платформата и да сменам лозинка


За да ја користиме Националната платформа за учење на далечина потребно е на веб прелистувачот на интернет да ја напишете следната адреса:

www.lms.schools.mk

По вчитувањето страната изгледа вака:



Во горниот десен агол постои копче за промена на јазик. Сменете го јазикот на македонски.




Изработи: Ѓоргина Димова наст. по информатика



ООУ „Страшо Пинџур“ – Неготино
Упатства за работа со Националната платформа за далечинско учење
Повеќе на: www.spingur.mk

За да се најавите кликаете на копчето Најавете се кое се наоѓа на горната десна страна.



Со клик на копчето се отвара следниот прозорец:



ООУ „Страшо Пинџур“ – Неготино

Упатства за работа со Националната платформа за далечинско учење

Повеќе на: www.spingur.mk

Microsoft

Sign in

Корисничко име → Email, phone, or Skype

No account? [Create one!](#)

[Can't access your account?](#)

[Sign-in options](#)

Back Next

Тука треба да го напишете вашето корисничко име кое го добивте од вашиот одделенски раководител. Корисничкото име се состои од две букви по што следат 6 цифри. При најавувањето на вашето корисничко име му се додава и @schools.mk. На пример ако вашето корисничко име е rs235432 за најава пишувате rs235432@schools.mk.

По внесувањето на корисничкото име кликаете на Next. Се отвара следниот прозорец:



ООУ „Страшо Пинџур“ – Неготино
Упатства за работа со Националната платформа за далечинско учење
Повеќе на: www.spingur.mk

The screenshot shows a Microsoft login interface. At the top left is the Microsoft logo. Below it, the email address 'gd823699@schools.mk' is displayed with a back arrow on the left. The main heading is 'Enter password'. Below the heading is a text input field labeled 'Password'. Underneath the input field is a blue link that says 'Forgot my password'. At the bottom right of the form is a blue button labeled 'Sign in'.

Во овој прозорец ја пишуваат лозинката која сте ја добиле. Лозинката која сте ја добиле се состои од една голема буква, по што следат две мали букви и 5 цифри.

По внесувањето на лозинката кликајте на Sign in.

Се отвара прозорец во кој треба да ја смените лозинката и да си поставите ваша лозинка.



gd823699@schools.mk

Update your password

You need to update your password because this is the first time you are signing in, or because your password has expired.

Current password

New password

Confirm password

Sign in

Во делот Current password ја внесувате лозинката која ја добивте. Во следните две полиња New Password (ја пишуваат вашата нова лозинка) и Confirm Password (ја потврдуваат лозинката).

Новата лозинка треба да биде со должина од најмалку 9 карактери, да има и мали и големи букви. По промената на лозинката кликајте на Sign in. Ќе би се вчита страницата на новата Национална платформа за далечинско учење.